

Прво соопштение за

7^{ма} Светска Конференција за истражување на образовни технологии

ААВ Универзитет, Приштина, Република Косово
20-22 Април 2017

Драги колеги

- Последен рок за поднесување на предлози: **Март 31, 2017 (последно продолжување)**
- Избраните трудови ќе бидат публикувани во поддржаните **Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science)** или во **SCOPUS** индексираните списанија како специјални изданија.
- Останатите прифатени трудови целосно ќе бидат објавени во водечки интернационални издавачи (во зависност од договорот) како и поднесените во **SCOPUS, EBSCO, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science)** за оценување и вклучување во листата.
- Покрај тоа, истакнати предавачи, интернационално препознатливи во областа, ќе имаат презентации. Вие, исто така ќе имате можност да дискутирате за вашите трудови со уредниците на најреномираните списанија.

- Книга со апстракти
- Сертификат за учество
- Влез за сите работилници
- Влез за коктелот за добредојде (20 April 2017, 18:00 - 20:00)
- Чанта за конференцијата
- Топли пијалоци
- Wireless Интернет конекција
- Целодневна екскурзија, историски места и шопинг (22 April 2017, 09:00 – 18:00)
- За повеќе информации, ве молиме посетете ја официјалната web страна на конференцијата: www.wcetr.org

[CLICK HERE TO SUBMIT ABSTRACTS TO THIS CONFERENCE](#)

Апстрактите мора да бидат напишани на англиски, а можат да се испратат по маил како атакмент на wcetr.info@gmail.com

Се надеваме дека ќе се сретнеме во ААВ University (College) во Приштина, Косово
[Huseyin Uzunboyulu](#), Near East University, Кипар
[Mentor Hamiti](#), AAB University, Република Косово
Конференциски опус

WCETR-2017 ги вклучува секакви теоретски и практични знаења за образовни технологии. Повеќе информации на <http://www.awer-center.org/wcetr/aim.htm>

Претходни конференции



- 2016, Анталија, Турција
- 2015, Kyrenia, Кипар
- 2014, Barcelona, Шпанија
- 2013, Анталија, Турција
- 2012, Nicosia, Кипар
- 2011, Kyrenia, Кипар

ВО СОРАБОТКА СО

Alcala University, Шпанија
 Anadolu University, Турција
 Ankara University, Турција
 Johns Hopkins University, САД
 Middlesex University, Англија
 Near East University, Кипар
 Open University, Англија
 Pretoria University, Јужна Африка
 University of Kyrenia, Кипар

Целосните трудови ќе бидат објавени во **WCETR** конференциски зборници:

- индексирани во **Thomson Reuters ISI Web of Science (WOS) Conference Proceedings Citation Index)**
- броени во листата на EBSCO database of Conference Proceedings

The screenshot shows the Web of Science search results page. The search criteria are: PUBLICATION NAME: (Procedia Social and Behavioral Sciences) ...More. The results are sorted by 'Times Cited -- highest to lowest'. There are 91 results in total. The first three results are:

- Psycho-Educational Approaches In Long-Term Care Homes: Direct Care Workers And Managers' Perspectives**
 By: Barbosa, Ana; Nolan, Mike; Sousa, Liliana, et al.
 Edited by: Ozdamli, F
 Conference: 3rd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR) Location: Antalya, TURKEY
 Date: NOV 07-09, 2013
 3RD WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES 2013, WCETR 2013 Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 131 Pages: 406-410 Published: 2014
 Times Cited: 2 (from All Databases)
 Usage Count
- Perceptions And Attitudes Of Students Of Teacher-Training Towards Environment And Sustainability**
 By: Angeles Ull, M.; Pilar Martinez-Agut, M.; Pintero, Albert, et al.
 Edited by: Ozdamli, F
 Conference: 3rd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR) Location: Antalya, TURKEY
 Date: NOV 07-09, 2013
 3RD WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES 2013, WCETR 2013 Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 131 Pages: 453-457 Published: 2014
 Times Cited: 1 (from All Databases)
 Usage Count
- Active Learning Methods In Environmental Education Of Students**
 Times Cited: 1

Пријавување на апстракт

- Апстрактот може да биде една страна долг (150-250 зборови).
- Апстрактот треба да содржи *Проблем што се разработува, Цел на трудот, Методи, Откритија и резултати и Заклучоци и Препораки.*
- Ако вашиот труд не е комплетен, може да го опишете само проблемот што го разработувате.



- Во апстрактот мора да стојат целите имињата на авторите, универзитети, институти, маил адреси и телефонски броеви.
- Апстрактите можат да бидат испратени преку www.wcetr.org или како атачмент на wcetr.info@gmail.com

[PLEASE CLICK HERE FOR THE SUBMISSION PROCESS](#)

ЖУРНАЛИ ЗА ПОДДРШКА

- Авторите на прифатените трудови се охрабруваат да поднесат проширена верзија за печатење во регуларни изданија на журнари со репутација, наместо печатење во зборникот на трудови од конференцијата. Нови формулари за права би требало да се потпишат со соодветните журнари.

Журнарите кои досега го потврдиле своето учество (се очекува зголемување на листата наредниве денови)

- [British Journal of Educational Technology \(Indexed in SSCI\)](#)
- [Computers and Education \(Indexed in SSCI and SCI\)](#)
- [Asia Pacific Education Review \(Indexed in SSCI\)](#)
- [Teaching in Higher Education \(Indexed in SSCI\)](#)
- [Educational Technology Research and Development \(Indexed in SSCI\)](#)
- [Anthropologist \(Indexed in SCOPUS\)](#)
- [Cypriot Journal of Educational Sciences](#)
- [International Journal of Learning & Teaching](#)
- [World Journal on Educational Technology](#)
- [Contemporary Educational Researches Journal](#)
- [Global Journal of Information Technology](#)
- [Global Journal on Technology](#)
- [Global Journal on Humanities & Social Sciences](#)
- [International Journal of Innovative Research in Education](#)

Учество на конференцијата

- Можете да учествувате на конференцијата со труд, презентација, постер, панел или работилница (workshop).
- Учесниците што не можат физички да присуствуваат можат да изберат виртуелни презентации. Овие учесници мора аплодираат skype на своите компјутери. За повеќе информации <http://www.awer-center.org/wcetr/virtual.htm>

ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ

Поднесување на апстрактот	31 Март 2017 (Последно продолжување)
Целосно поднесување на трудот	10 Април 2017 (Продолжен)
Рана Регистрација	25 Март 2017
Рана резервација на хотелско сместување	25 Март 2017
Датуми за конференцијата	20-22 Април 2017



По испраќањето на апстрактите, авторите на апстрактите ќе бидат известени за два дена

По испраќањето на целиот труд, авторите ќе бидат известени за четири дена

Контакт информации може да добиете на:

E-mail: wcetr.info@gmail.com

Web: www.wcetr.org

Повеќе Интернационални конференции

Academic World Education and Research Center – непрофитна организација

Ве молиме посетете ја страницата **www.awer-center.org**

Ве молиме не одговарајте на оваа маил адреса. Таа е само за испраќање

Извинување за повеќекратно информирање. Ве молиме испратете ја информацијата до заинтересирани колеги и студенти

